

UDK 23/28

ISSN 1409-5483

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ
ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ

ГОДИШЕН ЗБОРНИК

КНИГА 19



СКОПЈЕ 2013

ДЕЈАН БОРИСОВ, ѓакон

**ОТЦЕПУВАЊЕ НА СКОПСКАТА ЦРКОВНО-УЧИЛИШНА
ОПШТИНА ОД ЈУРИСДИКЦИЈАТА
НА КОНСТАНТИНОПОЛСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА
И ПОСТАВУВАЊЕТО НА ПРВИОТ ЕГЗАРХИСКИ МИТРОПОЛИТ
ВО СКОПЈЕ - ДОРОТЕЈ (СПАСОВ)**

Скокски митрополии во XIX век до создавањето на бугарската Езархија

Во текот на XIX век црковното и социјалното прашање во Македонија било особено сложено. Имајќи предвид дека од 1767 година црковната јурисдикција над македонските епархии ѝ припаѓа на Константинополската патријаршија и мнозинството епископи кои таа ги испраќа низ македонските епархии се Грци, кои воопшто не го познаваат македонскиот јазик, а под влијание на економските и социјални промени, воопшто не чуди фактот што македонското население решило да се спротивстави, отколку да продолжи да носи два јарема: турскиот и Константинополскиот.

Најсилен пример за ова е Скопската епархија¹. Во градот Скопје, а под негово влијание и во останатите населени места низ Скопската епархија, уште на почетокот од XIX век следиме активно организирање на населението, најпрво во форма на чорбаџиски и еснафски здруженија (општини)², кои имаат социјален и економски карактер³, а од 30 години на XIX век тие

¹ Скопска митрополија имала и две епископии потчинети под неа: Тетовска и Врањска. **РАДЕВ И.**, „Българин сам“ Йордан Хадзиконстантинов – Дзиной. Велико Трново 1993, 79.

² Првата црковно-училишна општина во Македонија е основана во Охрид во 1758 година. **ДИМЕВСКИ С.**, *Црковна историја на македонскиот народ*, Скопје 1965, 92-97; **ИЛИЕВСКИ Д.**, *Аббокефалноста на Македонската православна црква*, Скопје 1972, 73-74; **БЕЛЧОВСКИ Ј.**, *Аббокефалноста на Македонската православна црква*, Скопје 1990, 97.

³ **ДИМЕВСКИ С.**, *Црковна историја на македонскиот народ....97-99; ДИМЕВСКИ С.*, „Структурата и компетенциите на македонските црковно-училишни општини во XIX-

се вклучуваат и во црковниот преродбенски процес. Токму овие здруженија, кои на почетокот се интересирале само за локалните комунални проблеми, до крајот ќе прераснат во организации од кои ќе произлезат и револуционерите кои ќе се борат за световната слобода на македонскиот народ⁴.

Отпорот на Скопската црковно-училишна општина⁵ кон Константинополската патријаршија и нејзините митрополити во Скопје јасно е воочлив во текот на целиот XIX век. Уште во дваесеттите години од XIX век, скопското население се побунило против Скопскиот митрополит **Ананија** (1823-1828)⁶. По него за нов скопски митрополит бил назначен **Генадиј** (1828-1829)⁷, но под влијание на населението и овој митрополит бил отстранет од челото на Скопската епархија. За негов наследник бил поставен **Гедеон** (1829), но половина година по неговото назначување и тој бил сменет и испратен на Света Гора, но по патот бил нападнат од разбојници и ограбен, по што починал⁸. Следува митрополитот **Неофит** (1829-1830) против кого, исто така, негодувало населението. Најверојатно и тој би бил сменет, но кратко по неговото поставување за скопски митрополит починал.⁹ Следните

от век”. *Весник на Македонската православна црква*, год. VI, бр. I, Скопје 1965, 22-25; **ДИМЕВСКИ С.**, *За развојот на македонската национална мисла до создавањето на ТМОРО*, Скопје 1980, 53, 59; **БЕЛЧОВСКИ Ј.**, *Автокофефалината на Македонската...*, 97-99.

⁴ **МИЛЕТИЧЬ Л.**, „Спомени на Гърчо Петровъ”, *Материалы за историята на македонското освободително движение*, Книга VIII, Македонският Научен Институт, София 1927, 10-12.

⁵ Дел од Скопската чорбадиска општина кој се грижел за црковните и училишните прашања во Скопје.

⁶ **ПЕТРОВ П., ТЕМЕЛСКИ Х.**, *Църква и църковен живот в Македония*, София 2003, 34; **КЪНЧОВ В.**, *Град Скопие. Седашното и недавното минало на град Велес. Македония. Етнография и стапанствика. Град Скопие*, Том втори, София 1970, 130; **СНЕГАРОВЪ И.**, „Скопската епархија. Исторически очерк и възражения върху съчинението на проф. Р. Груич ‘Скопска митрополия’”, *Годишник на Софийския университет – Богословски факултет*, XV, кн. 1, 1937/1938, 48.

⁷ Васил Кичов заминувањето на Ананиј од Скопје го датира 1829, а за негов наследник го посочува Гедеон (1831). Според митрополитот охридски Натанаил Кучевишки, Ананиј бил отстранет 1828, а го наследил митрополитот Генадиј. Второво сведоштво ни се чини поверостојно, најнапред поради фактот што Натанаил е современик и очевидец на настаните и со сигурност го запаметил името на митрополитот кој го анatemисал неговиот татко. Втората причина поради која во случајов не може да се верува на хронологијата кај Кичов е неговата доследност во погрешно датирање на настаните што е повеќе од очевидно во целата книга. Спореди: **КЪНЧОВ В.**, *Град Скопие....*, 130-132; **СТАНКОВ А.**, „Жизнеописание митрополита Охридо-Пловдивскаго Натаанаила. (Автобиографични бележки)”, *Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина*, Книга XXV, София 1909, 5-6.

⁸ **СТАНКОВ А.**, *Жизнеописание митрополита....*, 6.

⁹ **СТАНКОВ А.**, *Жизнеописание митрополита....*, 6.

три години Скопскиот митрополитски престол бил упразнет. Есента 1833 година, Константинополската патријаршија за Скопски митрополит го поставила епископот **Гаврил** (1833-1843)¹⁰. Можеби и овој митрополит кратко ќе останел во Скопје доколку не го послушал советот на кучевишките селани:

Господине! Ние на владиците сме им давале сè според она што било определено, на тебе дури и ќе ти предадеме, но да не ни се мешаш во манастирчето¹¹. Селото работело на неговите зданија и неговите ниви и лозја се работат повеќе од селските. Ви кажуваме, за ова манастирче во текот на 4 години четири владици беа избрани од Скопје. Ако и Вие имате намера да се закачите за манастирот, тогаш отворено Ви кажуваме, сега, и овде, да си се качиш на коњот и да си заминеш за Стамбол, од каде и си дошол¹².

Овој скопски митрополит ќе остане забележан во црковната историја како митрополит во чие време била изградена нова соборна црква во Скопје „Пресвета Богородица“ (1834-1835)¹³.

Наследник на митрополитот Гаврил бил митрополитот **Јоаким** (1843-1868). За време на овој скопски митрополит била изградена црквата „Свети Спас“ во селото Драчево¹⁴, а било изградено и ново училиште при соборната црква „Пресвета Богородица“. Училиштето располагало со библиотека со околу 500 книги донација од скопјанецот Костадин Икономов¹⁵. Овој скопски митрополит ќе остане запомнет и по тоа што во 1858 година, лично богослужел на празникот во спомен на светите браќа Кирил и Методиј (24/11 мај). Претходно ова не го направил ниту еден висок клирик на Константинополската патријаршија во Скопската епархија¹⁶.

¹⁰ СТАНКОВ А., *Жизнеописание митрополита....*, 7; КЪНЧОВ В., *Град Скопие....*, 132.

¹¹ Се работи за манастирот „Свети архангел Михаил“ во село Кучевиште. Претходните Скопски митрополити се обидувале да го одземат управувањето со манастирскиот имот и приходи од селаните.

¹² СТАНКОВ А., *Жизнеописание митрополита....*, 6.

¹³ Оваа црква се наоѓала југоисточно од Скопското Кале веднаш до реката Вардар. Таа била една од границите на маалото *Варош* во кое живееле староседелци, еснафи и трговци. Според Кичов тука се наоѓале и најубавите приватни куќи во Скопје, но и грчката и бугарската митрополија и училиштата. КЪНЧОВ В., *Град Скопие....*, 31.

¹⁴ Изградбата на оваа црква е започната во 1848-1849 година и најверојатно ја градела истата тајфа што ја изградила и црквата „Пресвета Богородица“ во Скопје – тајфата на Петре Гарката.

¹⁵ КЪНЧОВ В., *Град Скопие....*, 137-138.

¹⁶ СНЕГАРОВЪ И., *Скопската епархија....*, 86.

Покрај овие позитивни работи кои се случиле во време на владичествувањето на Јоаким, во практика неговиот престој во Скопје се поклопува со кулминацијата на македонскиот црковно-преродбенски процес во Скопската епархија. Ова особено се манифестира во последното десетлетие од неговото владичествување во Скопје. Имено, во овој период населението ултимативно барало воведување на црковнословенскиот јазик во богослуженијата, а на македонскиот јазик во училиштата. Митрополитот Јоаким иако се чини дека се обидувал да ги исполни баарањата на населението, сепак во практика, како клирик на Константинополската патријаршија морал да ги брани и нејзините интереси: на сета територија под нејзина јурисдикција да се говори и богослужи на грчки јазик и да се наметнува грчката култура. Како манифестација на ова ќе го посочиме бркањето на Јордан Хаџи Константинов Чинот (1857)¹⁷ од Скопје. Во 1860 година митрополитот Јоаким наредил да се отстрани сета литература која не е на грчки јазик од црквите и училиштата. По ова, населението одлучило да не му дава владичнина (1860)¹⁸, а наредната година, на 16 март 1861 година тоа ги заменило грките со словенски книги¹⁹ и се заканило дека ќе стапи во унија со Римокатоличката црква доколку митрополитот не престане со спроведувањето на константинополската политика²⁰. Во 1862 било свикано и општонародно собрание на Скопската епархија на кое се разгледувала работата на митрополитот и на истото било одлучено владичинината да изнесува 120.000 гроша²¹. Митрополитот Јоаким починал во Скопје на 25 февруари 1868 година и бил погребан во дворот на соборниот храм „Пресвета Богородица“ во Скопје²².

За нов Скопски митрополит бил поставен дотогашниот Врањски епископ **Пајсиј** (1868-1891)²³, Словен од Кукушко. Клирик кој бил поставен за Русенски митрополит, но поради финансиски малверзации од таму префрлен во Скопје. Овој митрополит народот го сметал за предавник, факт кој го потврдуваат и историските документи. Според извештаите од познатиот британски археолог Сер Артур Јован Еванс до Едмонд Фицмаурис, подсе-

¹⁷ Бил учител во Скопје од 1848 до 1857.

¹⁸ **Кънчов** В., *Град Скопие...*, 155.

¹⁹ **Василев** Р., „Црковно-народната борба в Скопската епархија“, *100 години от учредяването на Българската екзархия*, София 1971, 261. Кичов настанот го датира во 1860. **Кънчов** В., *Град Скопие...*, 155-156.

²⁰ **Трајановски** А., *Возобновување на Охридската архиепископија како Македонска православна црква и нејзиниот шематизам*, Скопје 2008, 31.

²¹ **Кънчов** В., *Град Скопие...*, 157.

²² **Кънчов** В., *Град Скопие...*, 159.

²³ **Кънчов** В., *Град Скопие...*, 160; **Петров** П., **Темелски** Х., *Црква и црковен живот*..., 37.

кретар за надворешни работи на Велика Британија и британскиот амбасадор во Истанбул Џорџ Видхам, митрополитот Пајсиј е еден од двајцата најголеми предавници на народот: „On the two chief informers [...] The other is no less a personage than the phanariot Archbishop²⁴ of Skopje, Paysios – for the Porte still appoints here its 'spiritual Pashas'“²⁵.

Скочјани ја оштфраа ња Константинополската јуридикција

Отпорот на скопското население кон митрополитот Пајсиј, но и воопшто кон Константинополската патријаршија кулминирале на 27 септември 1869 година кога, на таканареченото *Крстовденско собрание*²⁶, *населението на Скопје* донело решение со кое Скокската црковно-училишна општина се откажува од јуридикцијата на Константинополската патријаршија и од епископијата поставен од неа²⁷.

Во ова време Скопската епархија била најголемата епархија во Македонија и според територија и според население, опфаќала 9 града и 497 села, со 30.902 куќи²⁸.

Откажувањето од јуридикцијата на Константинополската патријаршија во практика значело дека Скопската црковно-училишна општина одбрала да биде во шизма со Црквата сè до исполнувањето на нејзините барања: домороден висок и низок клер во епархијата, домородни епитропи, црковнословенски јазик во црквите и македонски јазик во училиштата. Ваквиот чекор на Скопјани не бил историски преседан, постапки како оваа или слични веќе биле практикувани низа цела Македонија: Кривопаланечката црковно-училишна општина ја откажала својата лојалност на грчкиот митрополит, а во 1867 престанала да му плаќа и владичнина; во 1868 година Кратовската црковно-училишна општина ја откажала својата послушност на

²⁴ Во документот Пајсиј погрешно се титулира како *Архиепископ на Скопје*, неговата титула е *Митрополит на Скопје*.

²⁵ Државен архив на Република Македонија (ДАРМ), фонд: Public foreign office (микрофилм бр.30); The National Archives, Foreign Office, Confidential print Turkey, Macedonia, Correspondence 1881-1884, 424/136; ЈАГОДИЋ М., „Два извештаја Артура Еванса о Старој Србији из 1883 године“, *Miscellanea*, New Edition Vol.XXX, ed. KRESTIĆ P. ed al., Institute of History, Belgrade 2009, 85.

²⁶ Општонародно собрание на скопското население одржано на празникот *Крстовден*, на оттаму и името *Крстовденско*.

²⁷ Весник Македонія. „Скопій, 21 ноемврія 1869 г.“, IV/8, Цариградъ, 11.XII. 1869, 3.

²⁸ КЪНЧОВ В., Град Скопие..., 84.

Патријаршијата²⁹; Кумановската црковно-училишна општина се одделила од Константинополската патријаршија во 1869 година³⁰; Тетовската црковно-училишна општина во Полошкиот регион уште во 1868 побараala ограничување на властта на Скопскиот митрополит Пајсиј, а на 15 јануари 1869 година и смена на архиерејски намесник Христо Кочовик³¹; во Дебарската епархија, Дебарската црковно-училишна општина на 1 септември 1863 година од Високата Порта бараala *народна епархија* и воедно се откажала од јуриздицијата на Константинополската патријаршија³²; во Пелагонистичката епархија во градовите Битола и Прилеп³³ се случувале истите процеси. Битолската црковно-училишна општина се одвоила од јуриздицијата на Константинополската патријаршија на 23 октомври 1869³⁴; во Струмичката епархија отпор против грчкиот владика и неговиот неморален живот се ма-

²⁹ Народна библиотека „Кирил и Методий“, Български исторически архив - София (НБКМ-БИА-С), Фонд: бр.45, *Митрополит Иларион Ловченски и Кустендилски (1846-1888)*, „Писмо од Кратовската црковна општина до митрополитот Иларион“ од 15 декември 1869 година, И.А.5926. Се до 1878 година градовите Штип, Кочани, Кратово, Радовиш, Виница, Злетово, Ново Село (денес Делчево) и Пијанечкиот регион се наоѓале во состав на Кустендилската епархија, а по оваа година се дел од Скопската епархија.

³⁰ НБКМ-БИА-С, Фонд: бр.6, *Търбовска къщ „Хр. П. Тъчилечов“ в Цариград (1851-1891)*, „Едридере Паланка 1863 августа 26“, (I.A. 126); **МАКЕДОНСКИ** И. М., *Майстории за историјата на братство Криворечна-Паланка. Стогомени*, Криворечко-Паланешкото благотворително братство Осогово, София 1925, 30.

³¹ Народна библиотека Београд (НБ-Б), Рукописно оделење, Фонд: Збирка Јована Хаци Василевића, П. 413/IV-16, Тетово, 30.VII.1869 година.

³² Кон оваа молба од градот Дебар до Високата Порта биле приклучени и Лазарополе, Галичник, Росоки, Бродец и други места. **ШАПКАРЕВ** Кузман А., „Кукушъ, 24 май 1870“, весник *Македонія*, бр. 55, Цариградъ, 4.VI. 1870, к. IV, 2; **ШАПКАРЕВ** Кузман А., „Кукушъ, 31 май 1870“, весник *Македонія*, бр. 58, Цариградъ, 15.VI. 1879, к. III, 2; **ТРАЈАНОВСКИ** А., *Возобновувањето на Охридската архијерискота како Македонска православна црква и нејзиното шематизам*, Скопје 2008, 27-28.

³³ За негрижата на грчкиот патријаршијски клир за религиозните потреби на македонското население би го посочиле примерот со градот Прилеп. Според сведоштвото на митрополитот Натаанайл Кучевишки во градот Прилеп до 1836/37 немало црква! Прилепчани своите религиозни потреби ги задоволувале во Варош во тамошната црква „Свети Димитриј“. Ваквата состојба и неангажираноста, но и еден вид одмазда, на грчките епископи да не изградат црква во Прилеп, најмногу се должи на антипатријаршијското и антигрчко расположение на населението кое успело да се избори во градот во ниту едно училиште да не се изучува грчкиот јазик, туку само црковнословенскиот и македонскиот. **СТАНКОВ** А., *Жизнеописание митрополита ...* 8-9.

³⁴ ДАРМ, фонд: Збирка одделни документи, Варија. К-2, бр.2. „Записник од формирањето на Црковно-училишната општина во Битола во 1869 година“; **ТРАЈАНОВСКИ** А., *Возобновувањето на Охридската архијерискота...*, 29; **ТРАЈАНОВСКИ** А., „Основање и дјеношт на македонската црковно-училишна општина во Битола до 1878 година“, *Гласник на Институтот за национална историја* (ИНИ), XXIV/3, Скопје 1980,

нифестирал уште во 1867 година³⁵, а во 1869 и целиот Малешевски крај се откажал од јуриздикцијата на Константинополската патријаршија³⁶; истиот процес е забележан и во Тиквешкиот регион: Ваташа, Кавадарци, Неготино... Првите негодувања против епископот Јеротеј датираат уште од 1863 година, а во 1870 црковно-училишните општини на Кавадарци, Неготино и другите места од епархијата во целост ги прекинале своите односи со Константинополската патријаршија³⁷; во Драмската, Мелничката, Серската и Самоковската епархија дејствијата на населението и црковно-училишните општини може да се каже дека се идентични со оние во претходно спомнатите македонски епархии.

Истапување во Скопската епархија

Непремостлива пречка во ваквиот едностран пристап во решавањето на црковното, а посредно и на националното прашање на Скопјани, и воопшто на македонскиот народ, е немањето на сопствена централна црковна институција и сопствена (национална) држава. Македонските соседи, ГрциТЕ, сопствена држава формираат во 1821 (1829), а автокефална Помесна православна црква во 1833 (призната 1850); Србите, *de facto* независна држава создаваат во 1817 година, а призната автокефална црква имаат од 1879 година; Бугарите добија автономно кнежевство во 1878 година, а султанот Абдул Азиз I во 1870 година издаде ферман со кој на Бугарите им даде и црква - Егзархија³⁸.

Токму последниов ферман ќе биде најголемата пречка за создавање на македонска централна црковна организација. Со овој документ се регули-

135-151: ТРАЈАНОВСКИ А., „Црковно-училишните општини во Битола во раниот период од преродбата“, *Научна мисла*, Битола 1980, 495-517.

³⁵ Весник *Турска*, Бр.10, Цариградъ, 26.XI. 1864.

³⁶ СЪБЕВ Т., ВАСИЛЕВЪ Р., „Принос към историята на движението за църковно-национална независимост (XIX). Документи от Централния църковен историко-археологически музей“, *Годишник на Духовната академия „Св. Климент Охридски“*, Т. XXIII, София 1973, 29-30.

³⁷ Весник *Македония*, бр. 27, Цариградъ, 31.V.1869; Весник *Право*, бр.22, Цариградъ, 27.VII.1870.

³⁸ На овој султански ферман Константинополската патријаршија веднаш реагирала со *протесно писмо* до Високата Порта (24 март 1870) во кое патријархот Григориј IV категорично го отфрлил ферманот и го оспорувал правото да и се наметне на Патријаршијата решавање на „чисто црковно прашање“. *БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ, Сборник от архивни и фондове на Народната библиотека „Иван Вазов“*, ед. КОЛЕВА Р., АВРАМОВА А., Пловдив 2003, 55, белешка 2.

ра статусот на балканското православно население во рамките на турска-та империја кое не сака да биде под јуриздиција на Константинополска-та патријаршија. Во случајот на Скопската епархија, таа не е спомната во ферманот, но истиот се однесува и на неа. Ферманот како опции за избор ги давал Патријаршијата и Егзархијата: или си дел од Патријаршијата или си дел од Егзархијата, трета опција нема. Според истиот ферман населението можело на референдум³⁹ (истилјам) да одбере под чија јуриздиција ќе биде. Како услов за признавање на една од двете јуриздикции било по-требно двотретинско мнозинство од вкупното христијанско население во местото каде се спроведува референдумот.

Историјата сведочи дека голем дел од македонските епархии на референдумот одбрале да бидат дел од Егзархијата. Како причина за ваквиот избор најчесто се посочува близкоста на македонскиот со бугарскиот јазик, историската поврзаност на овие два соседни народи, како и надежта дека преку прифаќањето на егзархиската јуриздиција македонските епархии би добиле и македонски епископи. Ваквото толкување на овој историски настан е под силно влијание на преродбенските бугарски автори од крајот на XIX и почетокот од XX век во чии дела Македонците се посочуваат како Бугари, или како *лоши патриоти*. Во објаснувањето на резултатите од овој референдум се заборава на улогата на световните политики, особено онаа на Русија. Русија од 1860 година прави обид да ја „трансформира карактеристиката ‘Бугари’ од политичка конструкција во етноним, т.е. за неа не постои никаква разлика меѓу жителите на Бугарија и на Македонија“⁴⁰. Наметнувањето на бугарското име во Македонија од страна на руските дипломати, можеме да го следиме и преку нивната коресподенција. Така, во изворната документација на руската дипломатија до 1860 година, карактеристично е присуството на словенското именување на јазикот и на народот наспроти бугарското во однос 3:1 или 2:1. Овој однос од 1860 година е целосно изменет во полза на бугарското именување на македонскиот народ и јазик⁴¹. Во оваа смисла, руската политичка опција во Македонија – пробугарска, била засилена и со доаѓањето (1861) на првиот руски конзул во Битола – Михаил А. Хитрово⁴².

³⁹ Референдуми по однос на тоа под чија црковна јуриздиција ќе бидат македонските епархии биле одржани во периодот од 1872 до 1875 година.

⁴⁰ ВЛАХОВ-МИЦОВ, С., *Филозофскиот клуч за македонскиот иденитет*. Скопје, 2007, 107.

⁴¹ *Руски документи за Македонија и македонското прашање (1859-1918)*, Избор, редакција и коментари ТРАЈАНОВСКИ А., ДАРМ, Скопје, 2004, 71-72; 74-75; 80-86.

⁴² КОТЛАР-ТРАЈКОВА Н., „Македонското национално движење во XIX век: особености и процеси“, *Предавања на XLVII меѓународен семинар за македонски јазик*,

Дека во тоа време Егзархијата, како Црква во која ќе се богослужи на црковнословенски јазик, наместо на грчки била поприфатлива како опција од Константинополската патријаршија е јасно; дека дел од населението сметало дека здружено со бугарскиот народ и македонскиот народ ќе може да формира сопствена црква е исто така јасно, но, исто така, историски е потврдено и дека добар дел од населението, особено младата интелигенција не се сложувала со ова. Македонскиот револуционер Ѓорче Петров, кој работел како егзархиски учител, во своите мемоари го посведочува токму ова:

Околу 1890 година [...] се појави кај младите расположение против владиците, општините, егзархиските учители и служители [...] Еснафите кои во македонските градови претставуваат силни здруженија брзо во оваа борба минаа на страна на младината [...] Немаше владика или попознат егзархиски учител кој не беше подложен на навреди и прогонувања од страна на населението. Ова движење се совпаднува со појавата на, како што некои го нарекуваат, македонскиот „сепаратизам“, изразен преку списанието „Лоза“ во Софија, подготвувано од Арсов, Беласчев, Хаци Николов и други [...] Меѓу учителите во гимназијата во Солун се појави истово „сепаратистичко“ движење. [...] Ова неосетно се прероди во револуционерно движење. Од почетокот на револуционерното дело неосетно прво и главно учество земаат истите луѓе кои ја водеа борбата против Егзархијата⁴³.

Доколку им веруваме само на сведоштвата од бугарските автори, како што е на пример Васил Кничов, тогаш во Македонија живеат само Бугари и тие скоро едногласно и без никаква принуда се изјасниле за јуриздицијата на Егзархијата: „Сето христијанското население од Скопската епархија посакало да се соедини со Егзархијата [...] не 2/3 туку 9/10 од населението јавно се одлучило за бугарската црква“⁴⁴. Но, настаните кои претходат на референдумот за црковна јуриздиција во Скопската епархија од 1872 година, но и по него сведочат за малку поинакви практики. Уште во месец април 1872 година во Скопје и низ Скопската епархија пристигнале и се распоредиле турски официјални лица (комисии) кои требало да го спроведат изјаснувањето на населението. Овие лица јавно му укажале на населението дека треба да ја одбере Егзархијата во спротивно, оние кои ќе се изјаснат за

либералноста и културата (Охрид, 27.6-12.7.2012), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Скопје 2012, 165.

⁴³ МИЛЕТИЧЬ Л., Стогодишнина на Ѓорче Петровъ..., 10-12.

⁴⁴ КЪНЧОВ В., Град Скопје..., 170.

Константинополската патријаршија ќе бидат уапсени како шпиони на Грција и Србија и никој нема да ја гарантира нивната безбедност⁴⁵. Впрочем и настаните што следуваат по референдумот укажуваат на фактот дека македонското население немало слободен избор туку истиот веќе бил направен наместо него. Ова го посведочува и митрополитот Натанаил Охридски (Пловдивски) во своите мемоари каде укажува дека македонските епархии биле предмет на пазарење меѓу Константинополската патријаршија и Егзархијата. Со благослов и дозвола на бугарскиот егзарх, на 16 август 1872 година, во Ерусалимскиот метох во Истанбул, Натанаил се сретнал со Константинополскиот патријарх Антим Кутилианос⁴⁶, со останатите патријарси и Кипарскиот архиепископ за да разговараат за десеттиот член од ферманот:

Започна разговорот по однос на ферманот, имено за десеттиот член.
Να τροποποιητὸ φεμάνι διὰ τάς ἐπαρχίας τῆς Μακεδονίας, бидејќи овие епархии се мητράц мешани. Му реков: што се однесува до самиот ферман не е можно да се менува, а што се однесува до македонските епархии, од нив има и такви во кои нема ниту едно грчко семејство. Јас сум Македонец од Скопско. Во Скопската епархија, традиционално грчко семејство не постои. Исто е и во Дебарската, и во Охридската, Воденската, и во Битолската епархија: така е во сите македонски епархии, погрчени и гркофилски Власи се наоѓаат по малку, некаде повеќе некаде помалку [...] ете зошто јас би ги советувал светите старци да се согласат да се направат истилјами за македонските епархии од кои ќе останат не повеќе од 5 епархии во рамките на Егзархијата. На овој начин би се задржало и црковното единство меѓу Патријаршијата и Егзархијата. Како го кажав ова ми одговорија: тоа нешто не е можно⁴⁷.

Од разговоров се гледа дека Егзархијата била подготвена на компромис, односно да не ги добие сите македонски епархии, но исто така, јасен е и ставот на Константинополската патријаршија и останатите патријарси кои впрочем живеат во Истанбул од добрината на Константинополскиот патријарх: „Тоа нешто не е можно“. Овој одговор јасно укажува дека Патријаршијата била подготвена да ги употреби сите средства и институции кои ѝ стојат на располагање за да ја задржи својата јурисдикција, а со тоа и дотогаш непредизвиканата улога во турската империја – единствен легален претставник на балканското христијанско население.

⁴⁵ GEORGEVITCH, T. R., *Macedonia*, London 1918, 149-150.

⁴⁶ Константинополски патријарх: 1845-1848, 1853-1855, 1871-1873.

⁴⁷ СТАНКОВ А., *Жизнеописание митрополита...*, 51.

Референдумското изјаснување на населението низ турската империја се случувало во периодот од 1872 до 1875 година. Според условите дефинирани со ферманот од 1870 година Егзархијата добила берати за епископи во: Ниш, Пирот, Врање, Кустендил и Велес, а по завршувањето на референдумите и за Скопје и за Охрид⁴⁸. За тоа колку била искрена желбата на населението од Скопската епархија да се приклучи кон Егзархијата говори Петко Р. Славејков⁴⁹. Тој, уште во јануари 1874 година, бил пратен низ македонските епархии од страна на бугарскиот егзарх Антим и рускиот дипломат Игнатиев за да го испита општото народно расположение. Неговиот заклучок бил дека „доколку на Македонците не им се даде нивна одделна црква, покрај Солун, Кукуш, Дојран, Струмица, Малешево, Мелник, Драма и Воден и во Велешката и Скопската епархија ќе се појави унијатското движење“⁵⁰. Тој го пренесува и македонскиот став и размислување по однос на Егзархијата: „Се откинавме од Грците, под други ли треба да паднеме“⁵¹.

Какви епископи искаат Егзархијата во Македонскиите епархии?

Ова прашање јавно го поставил анонимниот Македонец во весникот *Македонија*⁵² (23 јуни 1870), во стапајата со наслов „Еден глас за Македонија“. Какви епископи ќе бидат, според евангелскиите заповеди или тирани и деспоти?

⁴⁸ „Според решение на министерскиот совет Турската влада ќе издаде берати на двајца епископи што ќе бидат испратени таму од страна на егзархот“. Види: **ЈОВАНОВИЋ А.**, *Постапак Егзархије и Турска, Русија и Србија. Историско-политичка расправа*, Скопље 1936, 149.

⁴⁹ СЛАВЕЈКОВ, Петко Рачев, (Трново 17 ноември 1827 - Софија, 1 јули 1895) – најактивниот бугарски деец во црковните и национално-политичките борби, особено во врска со Македонија, македонскиот јазик и македонските национални пројави. Редактор на весникот „Македонија“ (Цариград, 1866–1872) и на други бугарски периодични изданија. Претседател на Комисијата за поддържка на бъгарски учебници на македонскиот наречје (1869) и автор на статијата за „Македонското прашање“ (18 јануари 1871) што првпат јавно го отвора проблемот на „македонизмот“ и „националниот сепаратизам“.

⁵⁰ **ТРАЈАНОВСКИ А.**, *Возобновување на Охридската архиепископија ...*, 55-56.

⁵¹ *Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и национална држава, Од населувањето на Словениите во Македонија до крајот на Првата светска војна*, Том I, Уредник **АНДОНОВ-ПОЛЈАНСКИ Х.**, Скопје 1981, 210; **ТРАЈАНОВСКИ А.**, *Возобновување на Охридската архиепископија...*, 48.

⁵² *Документи за борбата на македонскиот народ....* 215; **КОНЕСКИ Б.**, *Кон македонската преродба. Македонскиите учебници од 19 век (второ издание)*, ИИИ, Скопје 1959, 40-41; **ТРАЈАНОВСКИ А.**, *Возобновување на Охридската архиепископија...*, 47-48.

Но, пред да се соединиме, мислим и за должност наша сметаме да ги прашаме и да ни кажат како ќе пастируваат: според евангелските заповеди или како што до денес пастируваат грчките владици, тирански и деспотски. Зашто како што ни намирисува, уште од сега ќе скршнуваат кон тој пуст деспотизам. Но затоа не е срамота да ни се каже оти така ќе биде, барем да не си ја бувтаме главата попусто, та поголеми главоболки да имаме – прашања македонски⁵³.

Одговорот на ова прашање го дава нешто подоцна Кузман Шапкарев, кој, повеќе пати повторува дека првите егзархиски епископи, меѓу кои по име ги посочува и Доротеј и Кирил и Максим Скопски, се недостојни за епископскиот чин, „личности со слаб карактер“⁵⁴ и „непригодни за службата која им била доверена“⁵⁵. Тоа биле личности „подгответи на секакви компромиси само за да добијат назначување на епархиите“⁵⁶.

Рускиот пратеник во Константинопол, Игнатиев, за охридскиот егзархиски митрополит Натаанail рекол: „Не ми се допаѓа поради неговата разгленост, славољубие и сепаратизам“⁵⁷⁻⁵⁸. Архимандритот Јосиф, кој во месец ноември 1873 година се вратил од „разузнавачка обиколка“ на Скопската епархија, во својот *Дневник за Доротеј Скопски* запишал: „Духовит и смел, но нечесен, подмолен и без набожност“⁵⁹.

Првиот егзархиски митрополит во Скопје - Доротеј

Согласно резултатите од референдумот од 1874/5 година, Егзархијата добила уште два берата од турската власт да постави свои епископи во Ско-

⁵³ Документи за борбата на македонскиот народ..., 215; КОНЕСКИ Б., Кон македонскиот преродба..., 40-41; ТРАЈАНОВСКИ А., Возобновување на Охридската архиепископија..., 47-48.

⁵⁴ „Материали за възраждението на българщината в Македония, Неиздадени записи и писма, Кузман Шапкарев“, Български писател, Съставителство и редакция ТОДОРОВ И., ЖЕЧЕВ И., Предговор ДИНЕКОВ П., София 1984, 272.

⁵⁵ ШАПКАРЕВЪ, К. А., Материалы за живойо описание-то на братия Х. Миладинови Димитрия и Константина. Съ прибавление ище и за живоша на Нака С. Станишевъ, Пловдив 1884, 467.

⁵⁶ АРНАУДОВЪ М., Екзархъ Йосиф и българската културна борба следъ създаването на Екзархията (1870-1915), Томъ Първи, София 1940, 176.

⁵⁷ Ова се однесува на обидот на Доротеј Скопски и Натаанail Охридски да добијат берати за соодветните епархии преку стапување во унија со Римокатоличката црква. Види: АРНАУДОВЪ М., Екзархъ Йосиф и българската културна борба..., 176-178.

⁵⁸ АРНАУДОВЪ М., Екзархъ Йосиф и българската културна борба..., 178.

⁵⁹ АРНАУДОВЪ М., Екзархъ Йосиф и българската културна борба..., 156.

пје и Охрид. Според официјални турски документи 8.131 семејство од Скопска епархија (без Тетовска каза) се изјасниле за прифаќање на егзархиската јуризидиција, а само 537 семејства останале под јуризидиција на Константинополската патријаршија⁶⁰. Во 1874 година, турските власти официјално, за прв Скопски митрополит под јуридикција на Егзархијата го потврдиле Доротеј.

- Лични податоци

Скопскиот митрополит Доротеј е роден во 1830 година како Дончо Иванов Спасов во селото Копривишица, Софиско. Во 1847 година бил замонашен во Хиландарскиот манастир на Света Гора Атонска; во 1850 бил поставен за протосингел на Врачанскиот епископ и таксидиот⁶¹ во градот Плевен. Во април 1861 година бил избран за Софиски митрополит, а од 1872 до 1875 година бил Скопски митрополит. Починал во Истанбул на 15 август 1875 година.

- Софиски митрополит

Во април 1861 година Доротеј бил поставен за Софиски митрополит на место дотогашниот Гедеон⁶². Како клерик на Константинополската патријаршија, но и како последица од неговиот дотогашен однос кон населението, во Софија не сакале да го примат. Според весникот *България*:

На 6 мај, Доротеј тргнал кон Софиската епархија. Очекувал таму да собере пари за да си го исплати долгот што го имал кон Грчкиот патријарх. Меѓу нив постоел договор, на почетокот Доротеј да се претстави како заштитник на бугарските интереси, на тој начин што нема да го спомнува Патријархот на богослуженијата, за да ги излаже Бугарите да го признаат како свој владика, а потоа да прави како што сака⁶³.

⁶⁰ СНЕГАРОВЪ И., *Скотската епархија...*, 116.

⁶¹ Таксидиот – монашка служба особено распространета во текот на XIX век. Таксидиот е монах со посебна подготовка кој собира доброволни средства за манастирот кому му припаѓа, врши мисионерска и просветителска дејност.

⁶² Весник *Цариградски весник*. XI, Бр. 18, 29 април 1861, Цариград. 72. Митрополитот Гедеон бил сменет бидејќи ја отфрлил јуризидицијата на Константинополската патријаршија и на богослуженијата повеќе не го спомнувал Константинополскиот патријарх туку султанот и Иларион Макариополски.

⁶³ Весник *България* III, Бр. 112, 10 мај 1861, Цариград, 103.

Во Софија, а и низ цела Бугарија народот го сметал Доротеј за предавник⁶⁴. Кога на 15 јуни 1861 година пристигнал во Софија⁶⁵, не само што имало бунт туку населението не му дозволило ниту да влезе во Митрополијата. Поради ова реагирала турската власт и двајцата претставници на населението во мејлисост: Хаци Иван и Панчо Антов, како и неколку повидни граѓани биле уапсени⁶⁶. Уапсените лица биле ослободени дури откако изјавиле дека веќе нема да се бунтуваат против епископот⁶⁷. Бунтот на населението бил толку силен што турскиот управител на Софија, Хасан Тахсен ја активирал и турската војска, а на населението му забранил да се собираат повеќе од двајца⁶⁸. Покрај сето ова населението не престанало да се бунтува, па Доротеј им ги затворил и црквите и училиштата⁶⁹. Единствената црква во која населението можело да се цркува била „Свети Николај Велики“⁷⁰. Владичината, исто така, не му била давана, па тој со полиција одел да ја собира⁷¹. Покрај населението и дел од манастирите низ епархијата не му дозволувале да престојува во нив⁷².

Како причина зошто не го сакаат Доротеј за митрополит се посочува народниот збор: „дека го ограбил татко му, сакал да се потурчи, обиколувал околу Патријаршијата додека да стане митрополит, го предал сопствениот народ станувајќи причина за заточувањето во Цариград на бугарските

⁶⁴ „Полемика со *Цариградски весник*“ по повод последниот опит на цариградската грчка патријаршија да го сочувва своето влијание во бугарската црква испраќајќи во Софија и Врача владици, по потекло Бугари, но во практика служители на нејзините интереси – Пајсиј, кој сè уште не е добро познат и Доротеј (Дорчо), познат по делата како народен предавник“. *Весник Дунавски лебед*, I, Бр. 36, 29 мај 1861, Белград, 150.

⁶⁵ *Весник Цариградски весник*, XI, Бр. 27, 1 юли 1861, Цариград, 106.

⁶⁶ Списание *Български книжци*, IV, 1861, Бр. 4, Цариград, 86-87; *Весник Цариградски весник*, XI, Бр. 23, 3 юни 1861, Цариград, 92; *Весник Цариградски весник*, XI, Бр. 23, 3 юни 1861, Цариград, 89-90; *Весник Дунавски лебед*, I, Бр. 38, 21 юни 1861, Београд, 158-159.

⁶⁷ *Весник Цариградски весник*, XI, Бр. 26, 24 юни 1861, Цариград, 104; *Весник Дунавски лебед*, I, Бр. 40, 4 юли 1861, Београд, 165-166.

⁶⁸ *Весник Дунавски лебед*, I, Бр. 39, 27 юни 1861, Београд, 163.

⁶⁹ Списание *Български книжци*, IV, 1861, Бр. 14, Цариград, 246-248.

⁷⁰ Списание *Български книжци*, IV, 1861, Бр. 14, Цариград, 133-137.

⁷¹ *Весник Дунавски лебед*, I, Бр. 42, 18 юли 1861, Београд, 173-174.

⁷² Списание *Български книжци*, IV, 1861, Бр. 8, Цариград, 151-154.

свештенонаачалници Иларион⁷³ и Авксентиј⁷⁴. Весникот *Дунавски лебед* дури пишува дека „Рилскиот метох во Софија, со неговиот отец Харитон и Драгалевскиот манастир ‘Пресвета Богородица’ со игуменот Теодосиј⁷⁵ се редовно прибежиште за пијанење на Доротеј и неговите приврзаници“⁷⁶.

Доротеј веќе во август останал без финансиски средства поради што ги отпуштил скоро сите вработени од митрополијата, освен Г.С. Горски. Населението продолжило да бара да си замине од Софија, но тој ова го одбивал без патријаршиска наредба⁷⁷. Турската власт издала наредба со која населението морало да му дава владичнина на Доротеј, иако истото не ја признавало јуриздицijата на Константинополската патријаршија⁷⁸.

Од ова време интересна е и веста што ја публикувало списанието *Български книжци*⁷⁹ според која, митрополитот Доротеј учествувал во заговор за детронизирање на Константинополскиот патријарх, но откако увидел дека истото можеби и нема да се реализира ги предал останатите заговорници. Како причина за неговото учество во овој заговор се посочува неговата желба да му се допадне на софиското население и со тоа да си ја поправи положбата во сопствената епархија. Но, очигледно, во оваа своја намера не успеал, бидејќи кон крајот од годината (14 декември 1861) Софијци успеале да го истераат од Софија⁸⁰.

Настаните во Софија, како и неговото учество во нереализираниот црковен пуч, очигледно го ставиле Доротеј во немилост кај Патријархот, бидејќи по неговото пристигнување во Истанбул тој имал средби со претставници

⁷³ Се однесува на апсењето на Иларион Макариополски по повод Велигденските богослуженија во 1860 година кога не го споменал името на Константинополскиот патријарх под чија јуридикција бил туку „секое православно епископство“ и султанот со што според црковното право ја отфрлил јуридикцијата на Константинополската патријаршија. Иларион бил затворен заедно со епископите што го поддржале: Аксентие Велешки и Пајсиј Пловдивски.

⁷⁴ Весник *Дунавски лебед*, I, Бр. 39, 27 јуни 1861, Београд, 162-163.

⁷⁵ По отстранувањето од Скопската катедра, во овој манастир бил испратен Скопски митрополит Теодосиј (11 март 1892).

⁷⁶ Весник *Дунавски лебед*, I, Бр. 45, 8 авг. 1861, Београд, 187.

⁷⁷ Весник *Дунавски лебед*, I, Бр. 47, 22 авг. 1861, Београд, 194-195.

⁷⁸ Весник *Дунавски лебед*, Додаток, I, 5 септ. 1861, Београд.

⁷⁹ Списание *Български книжци*, IV, 1861, Бр. 24, Цариград, 480-483

⁸⁰ Настаните кои директно претходат на ова се описаны во списанието *Български книжци*, IV, Бр. 24, Цариград 1861, 480-483. Митрополитот Доротеј си дозволил да го истржи и да го избрчи свештеникот Сакелариј и да му стави фес на главата, бидејќи вториот не сакал да земе благослов од него како од епископ и одбил да изврши опело на роднина на Доротеј. Настаните ги потврдува и весникот *Дунавски лебед* (II, Бр. 62, 24 дек. 1861, Београд, 247) кој ја пренесува веста од софискиот весник *Средец* (20 Декември 1861, „Извод от една дописка“), со една разлика: свештеникот е именуван како „поп Тодор“.

на Исусовскиот орден на Римокатоличката црква⁸¹. Овие негови постапки ќе го стават и на насловната страница од истанбулскиот весник *Цариградски вестник*, во статијата насловена: „Г-дин Доротеј и Исусовците“⁸².

По три години (16 јули 1864 година) тој повторно се вратил во Софиска-та епархија, но не во Софија туку во градот Берковица⁸³. Неговото враќање во Софија се чинело дури невозможно. Имено, во Софија секоја година на празникот *свети Никола* го славеле и изгонувањето на Доротеј од градот⁸⁴.

Во годините што следуваат населението полека го омекнувало својот однос кон него, но сепак и понатаму не сакало да го прими како свој митрополит. Ваквото, ако воопшто може да се нарече приближување меѓу населението и Доротеј се должи на фактот што тој им се приклучил на бугарските епископи кои не се сложувале со односот на Константинополската патријаршија кон Бугарите. Тој е еден од потписниците на текстот: „Изложување на нашите владици по однос на грчките собрања за бугарското прашање“ публикуван во весникот *Гайдा*⁸⁵. Дали ова се должи на негово вистинско преумување и од спроведувач на Константинополската патријаршијска политика станува борец за бугарските права или едноставно добро пресметан потег со ја обезбедува својата иднина? Нам ни се чини второво. Ваквиот заклучок го темелиме на неколку премиси: политичките настани и надворешните притисоци кои ги трпи Турската империја за решавање на бугарското прашање; народот го избрка од епархијата; Доротеј е во немилост кај патријархот поради обидот за црковен пуч; како Бугарин никогаш не би добил епархија која Патријаршијата ја смета за „грчка“, а голема е веројатноста дека населението од бугарските епархии ќе реагира исто како софиското; неуспешниот обид да стане унијатски епископ.

⁸¹ Весник *Цариградски вестник*, XIII, Бр. 48, 24 ноември 1862, Цариград, 4.

⁸² Весник *Цариградски вестник*, XIII, Бр. 51, 15 декември 1862, Цариград, 1. Во статијата се пренесува и дел од ставовите по однос на истово прашање публикувани во весникот *България*, Бр. 33, 26 ноември 1862.

⁸³ Весник *Българска йчела*, II, Бр. 9, 29 јули 1864, Браила, 36; Весник *Гайдা*, II, Бр. 4, 25 јули 1864, Цариград, 28-29.

⁸⁴ Весникот соопштува дека секоја година во спомен на изгонувањето на Доротеј од Софија народот празнувал сенароден празник. Централното чествување на овој сенароден празник во 1864 година било одржано во софиската соборна црква. Со богослужбението линоначалствуval јеромонах од Рилскиот манастир, а пригодно слово било кажано од страна на учителот Михаил К. Бубутинов. Весник *Българска йчела*, I, Бр. 40, 28 февруари 1864, Браила, 160; Весник *Българска йчела*, I, Бр. 42, 13 март 1864, Браила 168; Весник *Българска йчела*, Бр. 43, 20 март 1864, Браила, 174.

⁸⁵ Весник *Гайдा*, II, Бр. 4, 25 јули 1864, Цариград, 25-28.

По ова митрополитот се обидел да се врати од Берковица во Софија⁸⁶, но населението било поделено дали да го прими назад или не, не знаеле дали сè уште е клерик на Константинополската патријаршија или, пак, ја отфрлил нејзината јуриздиција⁸⁷. Следуваат години во кои Софискиот митрополит Доротеј престојува во Берковица и не смее да се врати во градот Софија и да патува низ својата епархија. Неговиот престој во Берковица ќе биде одбележан со голем број на финансиски злоупотреби⁸⁸.

- Отфрлање на Константинополската јуриздиција

Во предвечерието на решавањето на бугарското црковно прашање, митрополитот Доротеј заминал за Истанбул (1868)⁸⁹, а во 1869 година заедно со Панарет Пловдивски, Антим Видински и Иларион Ловќенски испратиле писмо до Константинополскиот патријарх со кое се откажувале од јуриздицијата на Константинополската патријаршија, а со самото тоа и епархиите со кои дотогаш управувале⁹⁰. По ова Константинополската патријаршија го детронизирала и му го одзела епископскиот чин⁹¹.

Покрај сето ова Софијци не сакале да го примат назад⁹².

По формирањето на бугарската Егзархија Доротеј станал дел од нејзиниот клер и член на нејзиниот синод⁹³, па како таков повторно се обидел да се врати во Софија, но населението повторно се побунило. Тоа дури на турските власти им предочило дека доколку Доротеј се врати во Софија тие повторно ќе ја прифатат Константинополската јуриздиција⁹⁴. Егзархијата

⁸⁶ Весник *Българска ючела*, II, Бр. 9, 29 юли 1864, Браила, 36.

⁸⁷ Весник *Гайда*, II, Бр. 6, 23 авг. 1864, Цариград, 42-43.

⁸⁸ *БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ...*, 179.

⁸⁹ Весник *Дунавска зора*, II, Бр. 7, 24 декември 1868, Браила, 27.

⁹⁰ Весник *Македония*, III, Бр. 9, 25 јануари 1869, Цариград, 35-36; Весник *Дунавска зора*, II, Бр. 11, 26 јануари 1869, Браила, 42.

⁹¹ Епархиите и чиновите ги изгубиле и Партенij Нишавски и Генадиј Велешки.

АРНАУДОВЪ М., *Екзархъ Йосиф и българската културна борба ...*, 115.

⁹² Весник *Македония*, III, Бр. 35, 26 юли 1869, Цариград, 139.

⁹³ Тој е член на синодот од 1873 година. Во овој период (1872 година) Егзархискиот синод го сочинувале: егзархот Антим, Симеон Преславски, Евстатиј Пелагониски и Наганаил Кучевишки. Кога Доротеј Скопски е член на егзархискиот синод тој работи во состав: егзарх Антим, Иларион Ловќенски, Панарет Пловдивски, Пајсий Пловдивски, Доротеј Софиски и Иларион Макариополски. **АРНАУДОВЪ** М., *Екзархъ Йосиф и българската културна борба...*, 134, 160.

⁹⁴ Весник *Македония*, VI, Бр. 17, 18 юли 1872, Цариград, 68; Весник *Свобода*, III, Бр. 5, 29 юли 1872, Букурешт, 36; Весник *Свобода*, III, Бр. 6, 5 авг. 1872, Букурешт, 44-45.

по ова, во септември 1872 година, за прв егзархиски Софиски митрополит го избрала Мелетиј Зографски⁹⁵.

- Скопски митрополит

Согледувајќи дека не постои ниту начин ниту, пак, можност Доротеј да се врати во Софија, Егзархијата уште во месец јули 1872 одредила да биде преместен во Скопје⁹⁶. Претходно, на 28 јуни 1872 година, Великата Порта веќе издала берати за македонските епархии⁹⁷: Иларион Кустендилски и Виктор Нишки, а есента истата година биле избрани и ракоположени и епископите: Дамаскин за Велешката, Доротеј за Скопската, Натанаил за Охридската, Мелетиј за Софиската и Евстатиј за Пелагониската епархија⁹⁸.

Иако од страна на Егзархијата биле избрани и ракоположени епископи за македонските епархии: Скопската, Охридската и Битолската (Пелагониска), сепак турските власти не брзале со издавање на бератите. Причина за ова бил фактот што овие епархии сè уште потпаѓале под јурисдикција на Константинополската патријаршија. Референдумот по однос на 10 член од ферманот за создавање на Егзархијата сè уште не бил спроведен во овие епархии.

Во Скопската епархија, дел од населението испратило барање до Високата Порта да му се дозволи на егзархискиот скопски митрополит Доротеј

⁹⁵ Весник *Свобода*, III, Бр. 12, 16 септ. 1872, Букурешт, 92.

⁹⁶ Весник *Свобода*, III, Бр. 2, 8 јули 1872, Букурешт, 12.

⁹⁷ Патријархот Кирил како „македонски епархии“, ги посочува Кустендилската и Нишката епархија иако обете не се на територија на Македонија. Ова најверојатно се должи на фактот што истите сè до 1767 година биле дел од Охридската архиепископија чиј центар и централното јадро на епархиите се наоѓале на територија на Македонија; како и на фактот што во XIX век Кустендил бил дел од Скопската епархија. **КИРИЛ** Патриарх БЪЛГАРСКИ, *Българското население в Македония в борбата за създаване на Екзархията*, София 1971, 461; Цитирано според: **ПЕТРОВ П., ТЕМЕЛСКИ Х.**, *Църква и църковен живот в Македония*, Македонски научен институт, София 2003 (http://www.promacedonia.org/pp_ht/pp_ht_4.html#15; пристапено на 26.05.2014)

⁹⁸ Овој податок го даваат **ПЕТРОВ** Петър, **ТЕМЕЛСКИ** Христо во *Църква и църковен живот в Македония*, (http://www.promacedonia.org/pp_ht/pp_ht_4.html#15; пристапено на 26.05.2014) и според нив истиот е преземен од делото на бугарскиот патријарх Кирил, *Българското население в Македония в борбата за създаване на Екзархията*, София 1971, 461. Во овој податок се забележува една недоследност која, бидејќи книгата од патријархот Кирил не ни е достапна во оригинал, не можеме и извorno да ја провериме. Имено податоците за кои станува збор се однесуваат на настани кои се случиле во 1872 година, а делото на патријархот Кирил, според Темелски и Петров е публикувано во 1871 година! Доколку информациите за публикувањето на книгата се точни, тогаш едноставно овие податоци не може да ги има во книгата.

да дојде во Скопје⁹⁹, но Високата Порта не одговорила на ова барање туку чекала да бидат спроведени истилјамите, па врз основа на истите да донесе одлука дали ќе издаде ферман за егзархиски митрополит на Скопската епархија. Во извештајот од посетата на архимандритот Јосиф Одрински на Скопската епархија дознаваме дека митрополитот Доротеј во месец октомври 1873 година сè уште не пристигнал во Скопската епархија, како и дека истилјамот во Скопската епархија сè уште не е спроведен¹⁰⁰. Како одговор на ваквото барање на Скопјани, Скопскиот (патријаршки) митрополит Пајсиј под присила принудил повеќе села да испратат спротивни молби до Великата Порта, односно дека сакаат и понатаму да бидат под Константинополска јуриздиција¹⁰¹.

Спроведувањето на истилјамите во Скопската епархија многу јасно го отсликува односот на Патријаршијата и Егзархијата кон македонското население. Тоа било нешто што треба да се приграби, да се добие на штета на другиот. Митрополитот Пајсиј не избирал ниту средства ниту финансии за да го убеди населението да се изјасни во полза на Патријаршијата¹⁰². Против поставувањето и испраќањето на Доротеј во Скопската епархија во месец ноември 1873 година дури бил одржан и протестен собир во егзархискиот метох во Истанбул.

Во обидот да се преуми населението и средствата користени за таа цел ниту Егзархијата не билά подобра. Вторава покрај поткупување на населението, во Скопската епархија го испратила и епископ Кирил Белоградчишки, викар на Видинскиот митрополит¹⁰³. Той имал задача на терен да го убедува населението во тоа колку ќе му биде подобро доколку ја прифати јуриздицијата на Егзархијата. Како награда за ова тој подоцна нелегално ќе биде поставен за Скопски митрополит (наследник на Доротеј)¹⁰⁴.

На митрополитот Доротеј, пак, не му било дозволено да дојде во Скопската епархија, поради што Егзархијата на 6 ноември 1873 година донела одлука да биде испратен во градот Одрин¹⁰⁵. Целта на ова било да се заземат „два централни пункта во Тракија и Македонија во мешаните епархии“¹⁰⁶.

⁹⁹ СНЕГАРОВЪ И., *Скокската епархия....*, 114-115.

¹⁰⁰ АРНАУДОВЪ М., *Екзархъ Йосиф и българската културна борба....*, 153-154.

¹⁰¹ СНЕГАРОВЪ И., *Скокската епархия....*, 114-115.

¹⁰² КЪНЧОВ В., *Град Скопие....*, 170.

¹⁰³ На 23 јули 1875 година поставен за Скопски митрополит.

¹⁰⁴ БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ..., 9, 120-121.

¹⁰⁵ АРНАУДОВЪ М., *Екзархъ Йосиф и българската културна борба....*, 153-156.

Градот Одрин е познат и како Адрианополе, Едрене, Едирне.

¹⁰⁶ АРНАУДОВЪ М., *Екзархъ Йосиф и българската културна борба....*, 157.

Во текот на месец октомври (ноември)¹⁰⁷ Доротеј богослужел во Одринската епархија, ракоположил повеќе свештени лица и ја осветил новоизградената црква посветена на „Свети Константин и света Елена“¹⁰⁸. Можеби Доротеј ќе останел и подолго од еден месец во Одринската епархија, но противниците на Егзархијата успеале да издејствуваат издавање на тескере со кое турските власти наредиле Доротеј да замине од Одринската епархија, а епископот на Извор Нил да замине од Солун¹⁰⁹. Оттука на 1 декември 1873 година Доротеј со Синодска одлука бил испратен на една-две недели во Пловдив¹¹⁰.

На синодската седница одржана на 5 јануари 1874 година Егзархијата меѓу останатото повторно побарала од Министерствата за внатрешни и надворешни работи на турска империја да издадат берати за Доротеј Скопски и Натанаил Охридски.

Бератот за митрополит на Скопската епархија Доротеј го добил на почетокот од 1874 година и во месец март заминал за Скопје¹¹¹. Но, кратко останал на чело на епархијата, бидејќи епископот Кирил со повидните луѓе од Тетово и Скопје правел сплетки да го отстранат Доротеј од епархијата¹¹². Поради ова Доротеј бил отстранет од Скопската епархија во август 1874 година, а со епархијата управувал епископот Кирил¹¹³. Доротеј заминал за Истанбул каде и починал во месец август 1875 година¹¹⁴.

¹⁰⁷ БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ..., 102.

¹⁰⁸ БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ..., 102, белешка 2.

¹⁰⁹ За ова сведочи писмото од 15 декември 1873 година испратено од Димитар Иванов до секретарот на Егзархијата, Георги Груев. БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ..., 103; АРНАУДОВЬ М., Екзархъ Йосиф и българската културна борба..., 157.

¹¹⁰ АРНАУДОВЬ М., Екзархъ Йосиф и българската културна борба..., 157.

¹¹¹ АРНАУДОВЬ М., Екзархъ Йосиф и българската културна борба..., 150.

¹¹² БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ..., 122 белешка 4.

¹¹³ Арнаудов како причина за поставувањето на Кирил за скопски митрополит ги посочува сплетките што Кирил ги правел во Видинската епархија, каде бил викарен на егзархот Антим. Според Арнаудов, Кирил лошо го претставувал и го поткопувал угледот на Егзархот пред населението и се обидел преку зближување со градските првеници тој да биде побаран, избран и поставен за Видински митрополит наместо егзархот Антим. Види: АРНАУДОВЬ М., Екзархъ Йосиф и българската културна борба..., 156, 181.

¹¹⁴ Бил повикан најнапред во Рушчук, а од таму заминал за Цариград. DEDA VIKTOR ČOLAKOVIĆ-HILANDARAC, Episkop niške eparhije 1872-1883, Izvadak iz PRAVOSLAVNA MISAO, časopisa za bogoslovsku književnost i crkveno-staleška pitanja. Beograd, 1972, 105-118, GAGULIĆ Petar V., http://www.manastir-lepavina.org/novosti/index.php/weblog/detaljnije/deda_viktor_olakovi_hilendarac_episkop_nike_eparhije_1872_1883/ (10.09.2011).

**The Separation of the Church-educational Municipality of Skopje from
the Jurisdiction of the Ecumenical Patriarchy of Constantinople and the
Election of the First Exarchal Metropolitan of Skopje – Dorotej (Spasov)**

Dr Dejan Borisov, deacon

Abstract

The historical record indicates that the first Exarchal Metropolitan of Skopje Dotorey (Spasov) was unworthy of the episcopal title. His contemporaries labelled him as a traitor, a drunkard, a thief, a swindler, a pro-union supporter: an overindulged, dishonest, insidious and ungodly person. Although he bore the title of Metropolitan of Skopje from 1872 until 1875, in truth, he held the governorship for barely five months (March – August 1874). Unfortunately, we do not possess any written documents dating from this period, except for the annual financial reports of the Eparchy dating from 1874 and 1875